

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Елица Илиовска со бр. УП2 09-254/20 од 25 декември 2020 година против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Скопје Север АД Скопје, бр.01-40-330/2 од 26.11.2020 година, СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Скопје Север АД Скопје, бр.01-40-227/3 од 27.12.2019 година, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Елица Илиовска сопственик на стан на адреса ул. Џон Кенеди бр. 25/6-34, Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2 09-254/20 од 25 декември 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Скопје Север АД Скопје, бр.01-40-330/2 од 26.11.2020 година.

Именуваната поднела барање до Скопје Север АД Скопје за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија и кон барањето приложила доказна документација.

Постапувајќи по барањето, Скопје Север АД Скопје како првостепен орган во постапката донел Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија бр.01-40-227/3 од 27.12.2019 година.

Незадоволен од решението на Скопје Север АД Скопје, именуваната поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 17 февруари 2021 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Копија од лична карта,

- Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Скопје Север АД Скопје, бр.01-40-227/3 од 27.12.2019 година,
- Имотен лист бр. 107574, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности,
- Фактури за потрошена електрична енергија бр. 1099744632-5,1099013354-6,1098192991-9, 1096363760-8, 1095513911-3, 1094660179-1, 1103244535-0, 1102389876-4, 1101553870-8 и 1100583750-0.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54-б став (2) точка 1) од Правилата за снабдување со топлинска енергија Правилата за снабдување со топлинска енергија од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој е исклучен од системот за централно греење, ако:

1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1500 kWh).

Од приложените докази се констатира дека не се исполнети условите согласно член 54-б став (2) точка 1) од Правилата за снабдување со топлинска енергија за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија

Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 09-254/20
1 март 2021 година

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски